



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегуе два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласи по тарифата. — Текуќа сметка бр. 10-313-004 — Поштарина платена во готово.

Петок, 14 март 1947

БЕЛГРАД

БРОЈ 21

ГОД. III

Цена на овој број е 6.— дин. — Претплата за прво полугодие изнесуе дин. 300.— а за цела 1947 година дин. 550.—, — Редакција: Бранкова бр. 20. — Телефон: Редакција 28-838, Администрација 22-619.

147.

На основа чл. 84 Законот за народната милиција Владата ФНРЈ по предлог од Министерот на внатрешните работи ФНРЈ, пропишуе

УРЕДБА

ЗА ДИСЦИПЛИНА ВО НАРОДНАТА МИЛИЦИЈА

ГЛАВА I

Општи одредби

Член 1

Дисциплината во народната милиција има за цел да го обезбеди извршувањето на задачите кои што и се поверени како на извршни орган на државната управа и да јаји внатрешна цврстина, остваруе ред и заеднички дух и живот на нејзините припадници.

Член 2

Дисциплината во народната милиција се зајакнуе со воспитување и подигање свеста на припадниците на народната милиција за нивните задачи и за нивната улога во службата, со давање пофалби и награди за извонредни заслуги во службата, со држење и понашање кое што служи за углед и пример на припадниците на народната милиција, како и со дисциплинско казнување за повреди на службената должност, службениот ред и углед на народната милиција.

Член 3

Дисциплината во народната милиција ги обвезуе сите нејзини припадници секогаш да се верни на дадената клетва, својата должност да ја вршат по законите и правилата на службата совесно, пожртвувено и непристрасно, да ја чуваат службената тајна, безусловно да ги извршуат заповедите и наредбите на претпоставените старешини, да укажуат поштување на претпоставените и постарите и по прописите да им даваат почит, во општењето со државните органи и граѓаните да се уљудни и одмерени, самопрегорно да ги поднесуат тешкотните на животот на припадник од народната милиција, да се скромни и умерени во својот лични живот и во секоја прилика да ја чуваат честа и угледот на народната милиција.

Член 4

Секој старешина ја сноси одговорноста за одржување дисциплината кај потчинетите. Претпоставениот старешина е должен непрекинато да ги воспитуе потчинетите во дух на безусловно и свесно исполнување на сите прописи на дисциплината, да во нив подржуе, развива и уцврстуе чувство на честа, одговорноста и свакјање должноста.

Член 5

Старешината е должен да бара одлучно и строго поштување и строго придржување на сите правила на дисциплината и во таа смисла да влијае на сите потчинети на своите потчинети и помлади. Тој е должен да ги повикуе на одговорност немарните, а да го издига угледот на оние кои што ќе покажат пожртвувеност и залагање, како и оние кои што особено се одликуат во службата.

Старешината не смее да биде груб и нетактичен. Тој мора да биде правичен, еднаков према сите, ладнокрвен и одмерен, во службените односи да ги избегне неумесните строгости и неоправданите барања и да не го понизуе личното достоинство на потчинетите. Тој мора да ги познава способностите, состојбата и особините на потчинетите и нивните расположења и потреби.

Член 6

Потчинетите се должни да ги извршуат наредбите на претпоставените безусловно, точно и на време. Само такви наредби со кои што се наредуе извршување на кривично дело потчинетитот не смее да изврши.

Член 7

Секој припадник на народната милиција е должен да ги помага старешините во одржување дисциплината и редот меѓу припадниците на народната милиција.

Член 8

Одредбите на оваа уредба за дисциплинската одговорност важат за сите припадници на народната милиција, за припадниците на индустриско-заводската и помошната народна милиција, како и за граѓанските лица кои што се на служба во народната милиција.

ГЛАВА II

Дисциплински вини

Член 9

Како дисциплинска вина се смета секоја повреда на службената должност, правилата на службата, прописите и угледот на народната милиција.

Член 10

Како дисциплински вини, без оглед да ли заради својата тежина ќе повлечат кривична одговорност пред судот, се сметаат особено овие повреди на службената должност:

- 1) напуштање службената должност без одобрение од старешината или без особена и оправдана службена потреба;
- 2) неуредно довогјање на должност;
- 3) нечување службената тајна;
- 4) непослушност спрема претпоставените;
- 5) омаловажување наредбите и постапките на државните органи, старешини и претпоставени;

6) недостојно или непристојно понашање на потчинетите спрема претпоставените или понизување нивниот углед;

7) карање или макар која врста на препирање и неслагање со другарите во службата;

8) пристрастно, несовесно, непожртвено, непрописно или немарно вршење службата;

9) непредусретливо, нееднакво, неуљудно, недостојно или сурово понашање спрема старешините;

10) оштетување спремата, униформата и возилата и расипно трошење на државниот материјал;

11) лошо вршење старешинската власт спрема потчинетите, нарочно недостојно, сурово или неправилно постапување со нив, недоволен надзор над нив, или занемарување нивниот одгој во службата, намерно заклучување или препорачување на неспособни или неуредни;

12) непрописно држење на оружјето и другата спрема;

13) непрописно носење на униформата и оружјето;

14) непрописно држење во стројот;

15) непоздравување или непрописно поздравување старешините;

16) непрописно држење на постелата, алиштата и обувките;

17) неодржување чистокјата на снагата, промените, алиштата, обувките, постелата и просторите во кои што се живее;

18) недостојно владеење вон од службата, како што е пијанчење, коцкање и сето она што го штрби угледот на народната милиција;

19) другите повреди на службената должност, правилата на службата, дисциплинските прописи и угледот на народната милиција.

Кривичната одговорност редовно повлечуе и дисциплинска одговорност.

ГЛАВА III

Дисциплински казни

Член 11

Казни за дисциплински вини се:

за милиционери усмен укор, усмен укор пред стројот, затвор до 30 дена, строг затвор до 20 дена, условен отпуст од службата за време од 3—6 месеци и отпуштање од службата;

за подофицери: усмен укор, писмен укор, затвор до 25 дена, строг затвор до 15 дена, условен отпуст од службата за време од 3—6 месеци, поставување во пониска положба и отпуштање од службата;

за нижи офицери: писмен укор, строг писмен укор, кукјен притвор до 10 дена со вршење службата, затвор до 20 дена, поставување на пониска положба и отпуштање од службата;

за виши офицери: писмен укор, строг укор, кукјен притвор до 10 дена со вршење службата, затвор до 5 дена, поставување на пониска положба и отпуштање од службата;

за генерали: писмен укор, строг писмен укор и сменување од положбата.

Член 12

Казни за дисциплински вини на припадниците на индустриско-заводската народна милиција се: усмена опомена, писмен укор, прекуредна служба до 5 дена, условен отпуст од службата за време од 3—6 месеци и отпуштање од службата.

Припадниците на индустриско-заводската народна милиција, кога се навогјаат под непосредна команда на управата на народната милиција можат да се казнат за дисциплински вини со истите казни како и припадниците на народната милиција.

Член 13

Казни за дисциплински вини на припадниците на помошната народна милиција се:

усмена опомена, усмен укор и парична казна од 50—300 динари.

Член 14

Казни за дисциплинските вини на граѓанските лица на служба во народната милиција се:

усмена опомена, писмен укор, строг писмен укор, поставување на пониска положба, условно отпуштање од службата за време од 3—6 месеци и отпуштање од службата.

Член 15

Лицето казнето со условен отпуст остануе во служба под услов да во времето означено во дисциплинската осуда не направи нова или слична или потешка дисциплинска вина. Ако такво лице во тој временски период поновуе слична или потешка дисциплинска вина, се отпушта од службата.

Член 16

Лицето казнето со отпуст од служба се отпушта дефинитивно од службата на народната милиција. Ако такво лице спечалило право на пензија, го губи тоа право.

ГЛАВА IV

Надлежност за изречување на дисциплински казни

Член 17

Дисциплинските казни на припадниците на народната милиција изречуат:

1) командир на станица и командир на вод на народната милиција;

на милиционерите усмен укор, усмен укор пред стројот и затвор до 2 дена;

на подофицерите усмен укор и писмен укор;

2) шеф на управата на народната милиција на отсекоот за внатрешните работи при околинскиот (градскиот, реонскиот) извршни одбор, командир на четата на народната милиција и командир на стражата на народната милиција при казнените установи:

на милиционерите усмен укор; усмен укор пред стројот, затвор до 7 дена и строг затвор до 5 дена;

на подофицерите усмен укор, писмен укор, затвор до 5 дена и строг затвор до 3 дена;

на нижите офицери писмен укор, строг писмен укор и кукјен притвор до 2 дена;

на граѓанските лица на служба во народната милиција писмена опомена, писмен укор и строг писмен укор;

3) шеф на отсекоот на внатрешните работи при околинскиот (градскиот, реонскиот) извршни одбор и управните затвори;

на милиционерите усмен укор и затвор до 7 дена;

на подофицерите усмен укор, писмен укор и затвор до 5 дена;

на нижите офицери писмен укор и кукјен притвор до 2 дена;

на граѓанските лица на служба во народната милиција писмена опомена, писмен укор и строг писмен укор;

4) шеф на управата на народната милиција на одделение на внатрешните работи при окружниот (обласниот) извршни одбор, началник на управата на народната милиција на одделение на внатрешните работи при градскиот извршни одбор, командант на стражата на народната милиција при казнените установи, шеф на отсекоот на републиканската управа на народната милиција и управник и помошник на управникот на школото за народната милиција на министерството на внатрешните работи на народната република:

на милиционерите писмен укор, усмен укор пред стројот, затвор до 10 дена и строг затвор до 7 дена;

на подофицерите усмен укор, писмен укор, затвор до 7 дена и строг затвор до 5 дена;

на нижите офицери писмен укор, строг писмен укор, кукјен притвор до 3 дена и затвор до 5 дена;

на граѓанските лица на служба во народната милиција писмена опомена, писмен укор и строг писмен укор;

5) началник на одделение на внатрешните работи при окружниот (градскиот) извршни одбор и управник на заводот за присилна работа и казнено-поправниот дом;

на милиционерите усмен укор и затвор до 10 дена;

на подофицерите писмен укор и затвор до 7 дена;

на нижите офицери писмен укор и кукјен притвор до 3 дена;

на граѓанските лица на служба во народната милиција писмена опомена, писмен укор и строг писмен укор;

6) началник на управата на народната милиција, на одделение на внатрешните работи при извршниот одбор на автономна област, началникот на одделение на Главната управа на народната милиција и управник на школото за офицери на народната милиција на Министерството на внатрешните работи ФНРЈ и неговиот помошник;

на милиционерите усмен укор, усмен укор пред стројот, затвор до 15 дена и строг затвор до 10 дена;

на подофицерите усмен укор, писмен укор, затвор до 10 дена и строг затвор до 7 дена;

на нижите офицери писмен укор, строг писмен укор, кукјен притвор до 5 дена и затвор до 10 дена;

на граѓанските лица на служба во народната милиција писмена опомена, писмен укор и строг писмен укор;

7) началник на одделение на внатрешните работи при обласниот извршни одбор и извршниот одбор на автономната област;

на милиционерите усмен укор и затвор до 15 дена;

на подофицерите писмен укор и затвор до 10 дена;

на нижите офицери писмен укор и кукјен притвор до 5 дена;

на граѓанските лица на служба во народната милиција писмена опомена, писмен укор и строг писмен укор;

8) началник на управата на народната милиција на повереништвото за внатрешните работи на главниот извршни одбор на автономната покраина;

на милиционерите усмен укор, усмен укор пред стројот, затвор до 20 дена и строг затвор до 15 дена;

на подофицерите усмен укор, писмен укор, затвор до 15 дена и строг затвор до 10 дена;

на нижите офицери писмен укор, строг писмен укор, кукјен притвор до 7 дена и затвор до 10 дена;

на вишите офицери писмен укор, строг писмен укор, кукјен притвор до 3 дена и затвор до 2 дена;

на граѓанските лица на служба во народната милиција писмена опомена, писмен укор и строг писмен укор;

9) повереник за внатрешните работи на главниот извршни одбор на автономната покраина;

на милиционерите усмен укор и затвор до 20 дена;

на подофицерите писмен укор и затвор до 15 дена;

на нижите офицери писмен укор и кукјен притвор до 7 дена;

на вишите офицери строг писмен укор и кукјен притвор до 3 дена;

на граѓанските лица на служба во народната милиција писмена опомена, писмен укор и строг писмен укор;

10) началник на Главната управа на народната милиција и началник на републиканската управа на народната милиција, како и нивните помошници;

на милиционерите усмен укор, усмен укор пред стројот, затвор до 30 дена и строг затвор до 20 дена;

на подофицерите усмен укор, писмен укор, затвор до 25 дена и строг затвор до 15 дена;

на нижите офицери писмен укор, строг писмен укор, кукјен притвор до 10 дена и затвор до 20 дена;

на вишите офицери писмен укор, строг писмен укор, кукјен притвор до 10 дена и затвор до 5 дена;

на граѓанските лица на служба во народната милиција писмена опомена, писмен укор и строг писмен укор.

Министерот на внатрешните работи ФНРЈ и министерот на внатрешните работи на народна република изречуат на припадниците на народната милиција сите врсти на дисциплински казни предвидени со оваа уредба. Тие можат да го овластат својот помошник на припадниците на народната милиција да им изрече поедини врсти на дисциплински казни предвидени со оваа уредба.

Член 18

Дисциплинските казни на припадниците на индустриско-заводската народна милиција ги изрече директорот на претпријатието, а повисоките старешини на народната милиција (командир на станица, шеф односно началник на управата на народната милиција) кога се навогјаат непосредно под нивната команда.

Член 19

Дисциплинските казни на припадниците на помошната народна милиција ги изречуат претседателот и секретарот на месниот народен одбор.

ГЛАВА V

Постапка

Член 20

Дисциплинските казни можат да се извршуваат на самото место, кога претпоставениот старешина непосредно ја утврди вината, или после претходното усмено преслушување на рапортоот, или со писмена наредба после спроведената постапка.

Член 21

Кога старешината дозна за дисциплинската вина која што ја учинил потчинетиот должен е одма да спроведе извиди и да изрече казна. Ако најде оти дисциплинската вина е од потешка природа, за која што треба да се изрекне потешка дисциплинска казна предметот ќе го устави на повисокиот старешина.

Член 22

Постапката за извиди на дисциплинските вини е брза и куска. Постапката се започнува врз основа на: а) непосредно запажење на старешината овластен за водење постапката;

б) пријава на граѓаните, разни удружења и организации (писмени или усмени);

в) достави на државните органи, службеници и други службени лица;

г) пријава и признавање на самиот извршител на дисциплинската вина;

д) разни подаци кои што го откриваат извршителот на дисциплинската вина.

Член 23

Ако преслушувањето се врши писмено, исказот ќе се стави во записник.

Записникот за преслушувањето мора да содржи: место, време, службен назив на органот кој што го врши преслушувањето, општи лични подаци и исказ на преслушаниот по предметот на дисциплинската вина.

Општите лични подаци се внесуваат по овој ред: фамилијарно, татково и родено име и надимок, чин и положба, единица на која што и припаѓа, ден, месец, година и место на раѓањето, брачна состојба и број на децата, да ли е судски или дисциплински казнуен, кога, зошто, од кого и да ли е под истрага, како и од кога се навогја во народната милиција.

После земањето на општи лични подаци на лицето кое што се преслушуе му се соопштуе за каква дисциплинска вина се зема на одговорност и се повикуе да изнесе се што е во врска со вината заради која што се преслушуе и да ги изнесе фактите кои што служат во негова одбрана, па ако би било нешто нејасно и непотполно или би било во противречност, ке му се постават одделни прашања заради дополнуењето или разјаснуењето на она што е исказано.

На крај се поставуе прашање на преслушаниот, да ли има уште нешто да наведе и во записникот се уведе неговниот одговор.

Записникот после прочитуењето го потпишуе лицето кое што се преслушуе а потоа лицето кое што го извршило преслушуењето.

Член 24

Кога се преслушуе сведок, неговите општи лични подаци се внесуат во записникот по овој ред: фамилијарно и родено име, занимавање, место на раѓањето, место на пребивањето, години на старост и во каков однос е со припадникот на народната милиција кој што одговара за дисциплинска вина по повод на која тој се преслушуе.

После земените општи лични подаци сведокот треба да се пушти сам да искаже најнапред се што му е за предметот познато, па дури тогаш ако би било нешто непотребно, нејасно или би било во противречност, ке му се постават прашања заради дополнуење или разјаснуење на она што кажал.

Сведокот секогаш ке се запраша, од каде му е познато она зошто сведочи.

Записникот по прочитуењето го потпишуе сведокот, а потоа лицето кое што го извршило преслушуењето.

Член 25

Дисциплинската постапка се завршуе со наредба, со која што се утврдуе дисциплинската вина и изречеуе казна или решење за непостоење на дисциплинска вина, во кој случај се обуставуе дисциплинската постапка.

Решењето за обуставуењето на дисциплинската постапка му се доставуе на повисокиот старешина за изречеуе казни и конечно е кога тој го одобри.

Член 26

Наредба за дисциплинска казна содржи:

- а) фамилијарно и родено име и име на таткото, чин и положба на казнетиот;
- б) единица односно установа кај која се навогја на служба;
- в) кус опис на направената дисциплинска вина;
- г) одбрана на казнетиот;
- д) со што се докажуе вината;
- ѓ) олеснителни и отежителни опстојателства кои што се земени во оглед при одмеруењето на казната;
- е) казна;
- ж) дата и број на изречеуењето на казната;
- з) потпис на старешината кој што ја изрекол казната.

Член 27

При одмеруењето на дисциплинската казна ке се земаат во оглед олеснителните и отежителните опстојателства.

Како олеснителни опстојателства се сметаат особено:

- а) ако извршителот пред извршената дисциплинска вина не е дисциплински казнуен и ако се владал добро и ако се истакнал со ревност во службата;

б) ако е дисциплинската вина последица на претерана ревност во службата;

в) ако после извршената дисциплинска вина сам ја накарнал причинетата штета;

г) ако дисциплинската вина извршителот ја пријавил сам или на преслушуењето одма ја признал.

Како отежителни опстојателства се сметаат особено:

а) ако извршителот заради дисциплинска вина веќе бил казнуен;

б) ако на извршуење на дисциплинската вина други навел, или бил коловогја;

в) ако ја затаил вината или не ја признал на преслушуењето.

Член 28

За една дисциплинска вина се изречеуе една дисциплинска казна.

Ако едновременно се расправуат повеќе дисциплински вини, се изречеуе една дисциплинска казна поострена спрема тежината на дисциплинските вини.

Член 29

Ако дисциплинска вина извршат заеднички повеќе припадници на народната милиција од разни подрачја, право на извиди и изречеуе на дисциплинска казна има оној старешина на чието подрачје е извршена дисциплинска вина.

Старешината кој што ги спроводи извидите должен е да го извести како за извидот, така и за извршената дисциплинска казна, непосредниот старешина на оние припадници на народната милиција, против кои што се водат извидите, односно кои што се дисциплински казнети.

Член 30

Ако во текот на дисциплинската постапка се утврди оти припадникот на народната милиција извршил кривично дело, старешината кој што ја започнал дисциплинската постапка должен е да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител. Во овој случај дисциплинска постапка може да се доврши и казната да се изрече, со оглед на природата на дисциплинската вина, во текот или после окончуењето на кривична постапка.

ГЛАВА VI

Жалба

Член 31

Против наредбата со која што е изречена дисциплинска казна казнетиот може да се жали на непосредно повисокиот старешина во рок од 5 дена сметајќи од денот на соопштуењето на наредбата за казна.

Против наредбата за казна која што ја изрекол Министерот на внатрешните работи ФНРЈ и министерот на внатрешните работи на народната република нема место на жалба.

Жалбата се предава усмено на рапорт или писмено на старешината кој што ја изрекол дисциплинската казна. Изјавената жалба старешината е должен најдалеку во рок од 24 саати да ја достави непосредно на повисокиот старешина. Повисокиот старешина должен е во рок од 8 дена по приемот да донесе решење по жалбата.

Член 32

Повисокиот старешина кому што е изјавена жалбата може дисциплинската казна да ја пазголеми, смали или поништи.

Член 33

Поднесената жалба го задржуе извршуењето на дисциплинската казна.

ГЛАВА VII

Накнада на штета

Член 34

Ако припадник на народната милиција при повреда на службената должност и направил штета на државата, со наредбата за дисциплинската казна ќе се расправи и накнадата за штетата на државата, ако за дисциплинската казна решава државен орган надлежен по чл. 87 Законот за народната милиција да решава за накнадата на штетата и ако расправата за накнадата на штетата не го успоруе довршувањето на дисциплинската постапка.

Ако во дисциплинската постапка не е решено за накнадата на причинетата штета на државата, надлежниот државен орган од чл. 87 Законот за народната милиција не донесе после довршувањето на дисциплинската постапка решение за накнада на штетата, а ако тој не решавал за дисциплинската вина, ќе му се достават во таа цел сите акти после довршувањето на дисциплинската постапка.

ГЛАВА VIII

Извршување на дисциплински казни

Член 35

Усмена опомена и усмен укор изрече старешината лично. Усмен укор пред строј се изрече на милиционерите пред стројот на нивната единица. Дисциплинските казни изречени со наредба им се соопштуат на милиционерите со читање наредбата пред стројот на нивната единица во присуство на казнетиот милиционер.

Дисциплинските казни изречени со наредба им се соопштуат на подофицерите и офицерите лично, но старешината може да одреди наредбата за казна да се соопшти и на припадниците на народната милиција од ист или повисок чин ако таква мерка по оцена на старешината би влијаела воспитно на припадниците на народната милиција.

Казна за отпуштање од служба се соопштуе на сите припадници на народната милиција, ако старешината кој што ја изрекот казната најде оти ова соопштување воспитно ќе влијае на припадниците на народната милиција.

Член 36

Правосилна дисциплинска казна се извршуе одма.

Член 37

Дисциплинските казни на затвор и строг затвор милиционерите и подофицерите и дисциплинските казни на затвор офицерите ги издржуат во одделни простории под стража и тоа одвоени едни од други.

На припадниците на народната милиција за време на издржувањето на дисциплинска казна на затвор им се обуставуе 25%, а за време на издржувањето на дисциплинска казна строг затвор 40% од бруто припадностите иземајќи го додатокот на деца.

Член 38

За сето време на издржувањето дисциплинска казна на куќни притвор офицерите ја вршат својата редовна должност, а во време кога не се на служба не смеат да се одалекуат од своето жилиште.

Член 39

Дисциплинските казни се внесуат во книгата на дисциплинските казни и картонот на персоналните подаци.

Книга на дисциплински казни водат:

1) командир на станица, командир на вод, командир на чета, командир на стража на народна милиција при казни установи и шеф на управа на народна милиција на отсекојот на внатрешните работи при околинскиот (градскиот, реонскиот) извршни одбор за милиционери и подофицери од своето подрачје;

2) шеф и началник на управата на народната милиција на одделењето на внатрешните работи при окружниот (градскиот, обласниот) извршни одбор и одделењето на внатрешните работи при извршниот одбор на автономната област и командантот на стражата на народната милиција при казнените установи за милиционери, подофицери и офицери со служба во управата и пониски офицери од своето подрачје;

3) началник на управата на народната милиција на повереништвото на внатрешните работи на Главниот извршни одбор на автономната покраина за милиционери, подофицери и офицери со служба во управата и повисоки офицери од своето подрачје.

4) началник на управата на народната милиција на министерството на внатрешните работи на народната република за милиционери, подофицери, и офицери со служба во управата и сите офицери од своето подрачје;

5) началникот на Главната управа на народната милиција за милиционери, подофицери и офицери од составот на Главната управа на народната милиција и за сите офицери на народната милиција; и

6) управник на школото на народната милиција на министерството на внатрешните работи на народната република и управникот на школото за офицери на народната милиција на Министерството на внатрешните работи ФНРЈ за милиционери, подофицери и офицери од состав на школото.

Член 40

Старешина кој што изрекот дисциплинска казна должен е да го извести старешината кај кого што се води книгата за дисциплински казни, како и старешината кај кого што се води картонот за персонални подаци на казнето лице.

При преместувањето непосредниот старешина должен е да ги достави подаци за дисциплинските казни на новиот непосредно претпоставен старешина на преместениот припадник на народната милиција.

ГЛАВА IX

Ублажување и опростување на дисциплинска казна

Член 41

Дисциплинска казна може да биде ублажена или опростена во целина во рок од една година дена кога што е казната изречена, ако казнетиот припадник на народната милиција тоа го заслужи со своето пожртвување во службата, примерното владеење и совесното залажување во вршењето на своите должности.

Дисциплинската казна може да ја ублажи или опрости старешината кој што ја изрекот и секој повисок старешина.

Непосредно претпоставениот старешина има право да поднесе предлог на потчинетиот да му се ублажи или опрости дисциплинската казна која што ја изрекот повисокиот старешина.

Ублажувања или опростувања на дисциплинска казна се објавуат со наредба на ист начин на кој што е објавена наредбата за изречење казната.

Опростената дисциплинска казна се смета како да не е ни изречена и се брише од книгата на дисциплинските казни.

ГЛАВА X

Застарелост

Член 42

Правото на гонење дисциплинските вини застапуе за шест месеци сметајќи од денот на извршувањето вината. Ако дисциплинската вина повлече и кривична одговорност, правото на гонење заради дисциплинска вина застапуе во истиот рок како и правото заради извршување кривичното дело.

Правото на извршување дисциплинската казна застапуе за 60 дена сметајќи од денот кога наредбата за казната постанала правосилна.

ГЛАВА XI

Пофали и награди

Член 43

На припадниците на народната милиција кои што со своето пожртвување, храброст, марливост, усвојување и други извонредни заслуги служат за углед и пример на други можат да им се доделуат пофали и награди.

Член 44

Пофали и награди можат да бидат:

- а) усмена пофала пред строј,
- б) пофала со наредба која што се чита пред строј,
- в) пофала со наредба која што се соопштуе на сите единици на народната милиција,
- г) испишување на плоча тројца најдобри слушатели на школото,
- д) добивање прекуредно плаќено отсуство до 15 дена,
- г) доделување парични и други награди и пофали, и
- е) соопштување во родното место или во местото на пребивањето на припадникот на народната милиција за пофалите и наградите кои што му се доделени.

Член 45

Пофали и награди на потчинетите припадници на народната милиција можат да доделуат и тоа:

- 1) командир на вод на народна милиција пофала пред строј;
- 2) командир на чета на народната милиција, командир и командант на стража на народната милиција при казнените установи, шеф на управата на народната милиција на отсеците и одделењата на внатрешните работи при околинскиот (градскиот, реонскиот), односно окружниот (обласниот) извршни одбор, началник на управата на народната милиција одделењето на внатрешните работи при извршниот одбор на автономната област и градскиот извршни одбор, шеф на отсекој на внатрешните работи при околинскиот (градскиот, реонскиот) извршни одбор и началник на одделењето на внатрешните работи при окружниот, (градскиот, обласниот) извршни одбор и извршниот одбор на автономната област: пофала пред строј, пофала во наредба која што се чита пред строј, пофала со наредба која што им се соопштуе на сите единици на народната милиција на дотичното поткафе, добивање прекуредно платено отсуство до 5 дена и соопштување во родното место или местото на пребивањето на припадникот на народната милиција за пофалите и наградите кои што му се доделени;
- 3) началник на управата на народната милиција на повереништвото на внатрешните работи на Главниот извршни одбор на автономната покраина и повереникот на внатрешните работи на Главниот извршни одбор на автономната покраина: сите пофали и награди од чл. 44 на оваа уредба освен оние од точ. г);
- 4) началник на Главната управа на народната милиција и началник на републиканска управа на народната милиција: сите пофали и награди од чл. 44 на оваа уредба, освен оние од точ. г);

5) Министерот на внатрешните работи ФНРЈ и министерот на внатрешните работи на народната република сите пофали и награди предвидени во чл. 44 на оваа уредба; и

6) управникот на школото на народната милиција на министерството на внатрешните работи на народната република и управникот на школото на офицери на народната милиција на Министерството на внатрешните работи ФНРЈ: испишување на плоча тројца најдобри слушатели на школото како и пофали и награди предвидени во точ. 2 на овој член.

Член 46

Пофалите и наградите се внесуат во книгата за пофали и награди и во картонот на персоналните подаци.

Книгата за пофали и награди ја водат старешините од чл. 30 на оваа уредба.

ГЛАВА XII

Завршни одредби

Член 47

Се овластуе Министерот на внатрешните работи ФНРЈ да издава напатствија за извршување на оваа уредба.

Член 48

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

10 март 1947 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на внатрешните работи
Александар Ранкович, с. р.

148.

На основа членот 82 Законот за народната милиција Владата ФНРЈ, по предлог на Министерот на внатрешните работи ФНРЈ, пропишуе

УРЕДБА

ЗА ИНВАЛИДИТЕ НА НАРОДНАТА МИЛИЦИЈА

I Општи одредби

Член 1

За инвалид во смисла на оваа уредба се смета припадник на народната милиција, индустриско-заводска народна милиција и помошната народна милиција кој што во вршењето на службената должност или по случај на вршењето на оваа должност без своја вина биде ранет и заради тоа постане неспособен за привредување.

Член 2

Право на помош и заштита по оваа уредба припаѓа на:

- 1) инвалид од чл. 1 на оваа уредба;
- 2) фамилија односно на родители на припадник на народната милиција, индустриско-заводска и помошната народна милиција кој што во вршењето на службената должност или по случај на вршењето на оваа должност загина или умре од задобивени рани, ако нема право на фамилијарна пензија.

Член 3

Одредбите на Законот за војните воени инвалиди, како и уредбите, правилниците и другите прописи издадени врз основа на тој закон, во поглед на условите за стечување и губење правото на инвалиднина, во поглед на износот на инвалиднината и фамилијарниот додаток на деца и другите видови на заштита, како и во поглед на постапката за одредување инвалиднината, аналогно ќе се применуат и на лицата од членот 2 на оваа уредба, доколку со оваа уредба не е инаку пропишано.

Член 4

Право на помош и заштита по оваа уредба на инвалид на народна милиција, индустриско-заводска

народна милиција и помошна народна милиција му припаѓа од денот кога неспособноста настапила, а на лица од точката 2 членот 2 на оваа уредба од денот кога припадникот на народната милиција погинал односно умрел од задобивените рани.

Член 5

Инвалиднината, додаците и трошковите за лекување ќе се исплатуваат од кредитите кои што во таа цел ќе ги предвиди секоја година министерството на внатрешните работи на народната република во својот буџет.

II Постапка

Член 6

Управата на народната милиција на отсекот на внатрешните работи при околиски (градски, реонски) извршни одбор на чистото подрачје е ранет или загинал припадник на народна милиција, индустриско-заводска народна милиција или помошна народна милиција ќе спроведе постапка и ќе ги утврди опстојателствата под кои што е односното лице рането и погинало а нарочно да ли тоа се случило во вршење на службената должност или по случај на вршењето на оваа должност, како и да ли има вина за собитието од страна на повредениот односно погинатиот.

Врз основа на спроведената постапка управата на народната милиција ќе му издаде на ранетото лице односно на фамилијата на лицето, кое што загинало или од задобивените рани умрело, уверење за фактите утврдени во постапката.

Член 7

Ако припадникот на народната милиција, индустриско-заводската народна милиција или помошната народна милиција во вршењето на службената должност или при вршењето на оваа должност загинал или од задобивените рани умрел, актите на спроведената постапка ќе се достават на министерството на внатрешните работи на народната република.

Ако припадник на народна милиција, индустриско-заводска народна милиција или помошна народна милиција во вршењето на службената или при вршењето на оваа должност е ранет, после завршеното лекување ќе се упати на лекарско-комисиски преглед. По завршениот преглед актите на спроведената постапка со налезот на лекарската комисија ќе му се достават на министерството на внатрешните работи на народната република.

Член 8

За утврдување причините и степенот на неспособноста на инвалид на народната милиција се образува пониска и повисока лекарска комисија.

Член 9

Пониската лекарска комисија образува отсекој на внатрешните работи при околискиот (градскиот, реонскиот) извршни одбор.

Пониската лекарска комисија се состои од двајца лекари на Државниот завод за социално осигурување, од кои што еден мора да биде хирург, и од шефот на управата на народната милиција на отсекој на внатрешните работи.

Член 10

Повисока лекарска комисија образува одделението на внатрешните работи при окружниот (обласниот, градскиот, автономната област) извршни одбор. Во автономната покраина повисока лекарска комисија образува повереништвото на внатрешните работи на Главниот извршни одбор на Автономната покраина, а во народна република дека нема окружни народни одбори, министерството на внатрешните работи на народната република.

Повисока лекарска комисија се состои од тројца лекари на Државниот завод за социално осигурување од разни специјалности, од кои што еден мора да биде хирург, и шефот односно началникот на управата на народната милиција дека повисока лекарска комисија се образува.

Член 11

Одредбите на Правилникот за преглед на лицата заштитени со Законот за војните воени инвалиди аналогно ќе се применуваат и на инвалидите на народната милиција, со тоа што овие лица на преглед на пониска лекарска комисија ќе ги упатува отсекој на внатрешните работи при околискиот (градскиот, реонскиот) извршни одбор.

Жалба против решението на пониска лекарска комисија се предава на Отсекој на внатрешните работи при околискиот (градскиот, реонскиот) извршни одбор.

Член 12

Решение за признавање правата по оваа уредба донесува министерот на внатрешните работи на народната република по службена должност. Против решението на министерот на внатрешните работи на народната република заинтересираното лице има право на жалба од 15 дена по приемот на решението до Министерот на внатрешните работи ФНРЈ.

III Преодни и завршни одредби

Член 13

Прописите на оваа уредба ќе се применуваат на припадниците на народната милиција, индустриско-заводската народна милиција и помошната народна милиција кои што пред влегувањето во сила на Законот за народната милиција, во вршење на службената должност, се ранети или постанале неспособни за привредување.

Прописите на оваа уредба ќе се применуваат и на фамилиите на припадниците на народната милиција, индустриско-заводската народна милиција и помошната народна милиција кои што во вршење на службената должност погинале или од задобивените рани умреле пред влегувањето во сила на Законот за народната милиција.

Право на помош и заштита по оваа уредба немаат лица од ставот 1 и 2 на овој член, кои што веќе уживаат заштита по Законот за војните воени инвалиди.

Член 14

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

10 март 1947 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на внатрешните работи,

Александар Ранкович, с. р.

149.

На основа членот 1 Законот за овластување Владата ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог од Министерот на индустријата ФНРЈ, пропишува

УРЕДБА

ЗА ОТКУП НА ЖИВОТИНСКИТЕ ВЛАКНА

Член 1

Државните устепени, државните и приватните стопански претпријатија, кооперации и кооперационите претпријатија како и сите други иматели на

говеда, биволи, коњи, магариња, мазги, кози и свињи се обезбиди сите влакна добивени при стрижење, колење на стока или преработуачка на кожи да ги чуваат и продадат на за тоа овластените стопански претпријатија или на од овие претпријатија овластените лица.

Член 2

Министрите на индустријата на народните републики ќе одредат претпријатија кои што ќе вршат откуп на влакната и начин на присобирањето. Откупната цена ќе ја одреди земскиот уред за цени во согласност со министерот на индустријата на народна република.

Во поглед на планското располагање со сировините, откупните претпријатија добиваат напатствија од Министерството на индустријата ФНРЈ.

Член 3

Надзор над обезбидната продавачка на влакната на овластените откупувачи ќе вршат месните и околските односно градските народни одбори, кои што на овластените откупувачи ќе им дадат потребни подаци при присобирањето на животињските влакна.

Член 4

Прописите на оваа уредба не се однесуваат на откуп на волната.

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува важноста на сите порани прописи за промет на животињските влакна.

Член 5

Напатствија за примена на оваа уредба ќе донесе Министерот на индустријата ФНРЈ.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

10 март 1947 година
Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на индустријата,
Борис Кидрич, с. р.

150.

Во цел на исполнување одредбата од чл. 3 Договорот за ускладување стопанските планови за царинската унија и за изедначување валутата меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Народна Република Албанија од 27 ноември 1947 година, Владата ФНРЈ издава

НАРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ ЦАРИНСКАТА ГРАНИЦА И ЦАРИНАТА МЕЃУ ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НАРОДНА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА

I. — Се укинува царинската граница меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Народна Република Албанија и престанува наплатата на царинските и другите давачки како и царинската контрола над прометот на стока и над патничкиот промет со Народната Република Албанија.

II. — Прописите на Правилникот за спроведување надзорот над увозот и извозот од 31 октомври 1945 година нема да се применуваат на увоз и извоз на сите сорти стока од Федеративна Народна Репу-

блика Југославија во Народна Република Албанија и од Народна Република Албанија во Федеративна Народна Република Југославија.

III. — Министерот на надворешната трговија ФНРЈ ќе издаде потребни напатствија за извршување на оваа наредба.

IV. — Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

По. бр. 1645
10 март 1947 година
Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на надворешната трговија,
инж. Никола Петровиќ, с. р.

151.

По предлог од Министерот на градежите ФНРЈ и Министерот на поделството и шумарството ФНРЈ, Владата ФНРЈ донесе

РЕШЕЊЕ

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ МЕЛИОРАЦИОНАТА СЛУЖБА И СЛУЖБАТА НА РЕГУЛАЦИЈА РЕКИТЕ ОД РЕСОРТОТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ГРАДЕЖИТЕ ФНРЈ ВО РЕСОР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПОЛЕДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО ФНРЈ

1) Целата мелиорациона служба, надзор над водните кооперации, одбрана од поплава, прејдуе од ресорот на Министерството на градежите ФНРЈ во ресор на Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ.

2) Службата на уредување сплавните и непловните внатрешни реки прејдуе од ресорот на Министерството на градежите ФНРЈ во ресор на Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ.

3) Службата на одржување реките, од сојузно значење (Дунав, Сава, Тиса, Драва и Мура) како и службата на пловните бачки канали и каналот Бегеј прејдуе од ресорот на Министерството на градежите ФНРЈ во ресор на Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ.

4) Во ресор на Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ прејдуе ситот потребен хидротехнички персонал (инженери, техничари, надзорници на водите, чувари на водите и административниот персонал).

5) Сета архива, проекти и планови кои што се однесуваат на хидротехничката служба, која што има да прејде во ресор на Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ, меѓународната водна архива, стручната хидротехничка литература инвентарот (геодетски инструменти, прибор, спрема и други инструменти потребни за работа и наменштај) во соодветниот број се доделува на Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ.

6) Сите пловни објекти, прибор и спрема за работа на водите, кои што припаѓале на хидротехничката служба, му се предаваат на Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ.

7) Соодветниот дел на кредитот за лични принадежности и додаци на деца се пренесуваат од буџетот на Министерството на градежите ФНРЈ на буџет на Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ, како и соодветниот дел на кредитот за општи и управни работи.

8) Кредитот од 3,000.000.— динари за одбрана од поплава и сите кредити предвидени за обнова и одржување реките од сојузно значење се пренесуваат

од буџетот од Министерството на градежите ФНРЈ на буџет на Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ.

9) Сета меѓународна хидротехничка служба прелуде од ресорот на Министерството на градежите ФНРЈ во ресор на Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ.

Ова решение ќе го извршат Министерот на градежите ФНРЈ и Министерот на поделството и шумарството ФНРЈ во рок од 5 дена.

ПО. бр. 1110
27 февруари 1947 година
Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на градежите,
Влада Зечевић, с. р.

152.

На основа чл. 8 Уредбата за експроприација недвижниот имот потребен за проширување експлоатацијата на државниот рудник Бановици—Живинице а во согласност со Министерот на финансите ФНРЈ, пропишувам

П РА В И Л Н И К

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ЕКСПРОПРИАЦИЈА И ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУЕЊЕ И ИСПЛАТА НАКНАДАТА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА ЕКСПРОПРИРАНИОТ ИМОТ ПО УРЕДБАТА ЗА ЕКСПРОПРИАЦИЈА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ ПОТРЕБЕН ЗА ПРОШИРУЕЊЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА ДРЖАВНИОТ РУДНИК БАНОВИЦИ—ЖИВИНИЦЕ, А СЕГА РУДНИК НА ЈАГЛЕН ТИТО

1. Врсти и обем на експроприација

Член 1

Предмет на експроприација во смисла на Уредбата за експроприација недвижниот имот потребен за проширување експлоатацијата рудникот на јаглен Тито, може да биде секое недвижно добро на физички и приватни правни лица и кооперативни организации, како и општодржавен имот во рацете на државата.

Експроприацијата во смисла на предниот став може да биде потполна или делимична.

Член 2

Потполна е онаа експроприација со која што сопственоста во целост или со дел за секакош се одзема со накнада од нејзиниот сопственик и се пренесуе на државата, а за потреби на проширување експлоатацијата рудникот на јаглен Тито.

Член 3

Делимична експроприација е онаа со која што на недвижностите на друго лице се установуе привремена или постојана службеност за потреби на проширување експлоатацијата рудникот на јаглен Тито, како: да се на нечие земјиште постават електрични водови, дренажни цеви, канали за одведување вода, телефонско телеграфски столбови и слично; да се на нечие земјиште сече дрво и гранки доколку смејва на поставување и одржување на потребни постројки; и т. н.

Член 4

Во цел на изведување работи за проширување експлоатацијата на рудникот на јаглен Тито може недвижниот имот со накнада привремено да се земе и на користење, како:

1) за вадење потребен камен, шљунок, песок, земја, тули;

2) за сместување на материјалот и инвентарот;

3) за привремен пат и колосек од градилиштето до каменоломот, шљункарата, спрудот, депонијата;

4) за сместување машински инсталации за производство или преработка на потребниот материјал;

5) за подигање работнички бараки и магацини;

6) за добавување потребна вода до градилиштето и одведување непотребната вода од истото, и т. н.

Ова користење престануе штом ќе престане потребата од претходниот став.

Привремено може да се земе на користење за потреб на проширување експлоатацијата рудникот на јаглен Тито само она заземено добро кое што, по користењето, може на сопственикот да му се врати во приближно првобитна состојба.

Член 5

Експроприацијата ќе се изврши само во обемот колку е неопходно потребно за проширување експлоатацијата рудникот на јаглен Тито. При тоа треба што е возможно повеќе да се чува интересот на сопственикот.

Ако оваа потреба може подеднакво да се задоволи со експроприација на едно од повеќе земјишта, тогаш ќе се експроприра она кое што е од погош квалитет за обработување, без зграда, или со зграда од помала вредност.

Член 6

Ако е во смисла на ставот 1 од претходниот член потребно да се експроприра само еден дел на земјиште, а преостанатиот дел, спрема оцената на месниот народен одбор, постане неупотреблив за сопственикот, тогаш и тој дел мора да се експроприра ако тоа го бара сопственикот, и по правило да се апроприра на соседното земјиште со кое што ќе сочинуе правилна и корисна целост.

Член 7

Во случај на потполна експроприација заедно со земјиштето мора да се експроприраат и сите згради, било жилишни било стопански, заедно со сите постројки во ним, доколку се тие по начелата на приватното право сметаат за недвижности. Другите згради и постројки сопственикот е должен да ги отстрани во одреден срок со накнада на трошковите.

Ако зграда од претходниот став служи за сместување на некако индустриско претпријатие или друго заведение со машински уредбај, уградените инсталации, кои што се по начелата на приватното право сметаат за составни делови на зградата, потпаѓаат под експроприација само ако после одвојувањето од зградата не можат да се употребат во друга зграда со дотогашна намена. Во противно, сопственикот е должен ваквите инсталации да ги отстрани во одреден срок со накнада на трошковите.

Исто така во случај на потполна експроприација заедно со земјиштето мора да се експроприраат и сите други прираштан како што се: шуми, лозје, вокрњаци и сл.

Член 8

Сиот материјал и растението од експроприраното земјиште по претходниот член, доколку не ќе бидат потребни за проширување експлоатацијата рудникот на јаглен Тито, ќе се уступи првенствено на стариот сопственик на негово барање, по претходна проценка, под услов да оваа проценета вредност може подоцна да се одбие од накнадата.

Член 9

При проширувањето експлоатацијата на рудникот на јаглен Тито ќе се овозможи дотогашната употреба на соседното земјиште со изведување на потребни работи во која цел може да се изврши експропри-

ација и на она земјиште кое што е потребно за изведување на овие работи.

Доколку е спрема одлуката на надлежниот комасацион орган, донесена врз основа на стручно мислење, во врска со проширување експлоатацијата рудникот на јаглен Тито, нужно да се спроведе уредување на поседи во појасот на рудните полиња на рудникот на јаглен Тито по пат на: арондација, одделни или општи комасации во една или комбинирани во повеќе катастарски општини, колонизација на поседници чиите поседи во потполност или делумно се експропрират, давања накнади за експроприраните земјишта во земјиште од Земјишниот фонд или друго земјиште во рацете на државата резервирано за оваа цел, постапката потребна за овие работи ќе ја спроведе териториално надлежниот комасацион орган.

Стручни мислења по прашањето на нужното уредување на поседи во појасот на рудните полиња на рудникот на јаглен Тито и по другите прашања од економско-стопански и социален карактер, од општо или локално значење излезени во врска со проширувањето на експлоатацијата рудникот на јаглен Тито, ќе даваат повремено стручни комисии кои што по потреба ќе ги образува Министерот на рударството ФНРЈ.

II Накнада

Член 10

Накнадата за експроприраниот недвижен имот се состои по правило во готови пари.

Во случај на потполна експроприација недвижноста накнадата може да се состои и во давање друга недвижност во замена за експроприраната, а по престанок од сопственикот. Замената може да биде составена со доплата во пари.

Член 11

Накнадата во смисла на овој правилник ја обвакја само стварната вредност на експроприраното добро, а не и изгубената добивка, доколку со овој правилник не е инаку предвидено.

Член 12

За војки стари преку три години како и за лоза (лозе) на сопственикот му припаѓа уште и накнада во височина на вредноста на трогодишен среден плод.

Член 13

Управата од рудникот на јаглен Тито ќе прибави претходно согласност од Генералната дирекција за јаглен на Министерството на рударството ФНРЈ за начинот на употреба експроприраниот имот, како и за исплата на накнадата за експроприраниот имот.

Генералната дирекција за јаглен на Министерството на рударството ФНРЈ ќе се разбере со државните органи, кои што управат и располагаат со општодржавниот имот, за можностите и начинот на употреба на овој имот за потреби на проширување експлоатацијата рудникот на јаглен Тито, како и за давање накнади за овој експроприран имот.

Член 14

Накнадата ја обвакја:

- 1) стварната вредност на експроприраното земјиште, како и зградите, постројките и другите прираштаи;
- 2) вредноста на несобраниот жетвен принос и другите плодови;
- 3) разликата во вредноста на недвижните добра преостанати на стариот сопственик заради експроприацијата; и
- 4) трошковите за отстранување зградите и постројките.

Член 15

Стварната вредност на експроприраните добра се одредува спрема нивната средна месна прометна вредност во време на процената.

При одредувањето на стварната вредност не се зема во оглед особено вредност која што доброто може да го има лично за сопственикот. Исто така не се земаат во оглед поправките односно поарнувањата кои што ќе ги изврши сопственикот или кои што на друг начин ќе настанат после забележбата на експроприацијата во земјишните книги.

Член 16

При одредувањето стварната вредност на земјиштето се зема во оглед и бонитетот на земјиштето кој што послужил како последна основа за задолжување со данок, доколку не настапило полошување или поарнување во меѓувремето од даночното задолжување до забележбата на експроприацијата во земјишните книги.

Член 17

Вредноста на несобраниот жетвен принос и на другите плодови претставува вредност на собраната жетва и другите плодови во среден износ на денот на процената по одбиток на трошковите за уште неизвршените работи на обработување, собирање, пренос и сместување.

При одредувањето на оваа вредност ќе се води сметка за прописите за цените.

Член 18

Ако стварната вредност на граничните недвижности преостанати на сопственикот после експроприацијата, пресметана по прописите на овој правилник, се смалеуе и покрај работите од чл. 9 или поголеми, разликата на вредноста има да се додаде односно одбие од износот на накнадите.

Член 19

Во случај на спроведување постапка на одделна комасација, во смисла чл. 9 на овој правилник, како сопственик на недвижностите кои што се експроприраат во смисла на примател на накнадата ќе се смета комасационата маса (громада); износите на накнадите во пари на поедини учесници на комасацијата ќе ги утврдува комасациониот орган врз основа на процената од првостепенa експроприациона комисија извршена по чл. 39 на овој правилник, а износите на накнадите во земјиште на основа од комасационата процена.

Одлуката за начинот на устување недвижностите потребни за проширување експлоатацијата на рудникот на јаглен Тито од комасационата маса (громада) во случај на општа комасација и за поделба на накнадите за експроприациониот појас меѓу учесниците на комасацијата ќе ја донесе и спроведе надлежниот комасацион орган.

Член 20

Под трошкови од чл. 14 точка 4) на овој правилник се разбираат:

- 1) трошкови направени за отстранување зградите и инсталациите во смисла чл. 7 на овој правилник и трошкови на нивното повторно сместување на друго место односно повторно инсталирање во друга зграда;
- 2) накнада за оштетениот или упропастениот материјал односно инсталацијата; и
- 3) накнада за штетата за време обуставување на работата.

Член 21

Накнадата за недвижност привремено земена на користење се состои од закупнината која што се одредува спрема средниот едногодишен чист принос добиен пред експроприацијата.

Ако вредноста на недвижноста после користењето се смалила или поголемила, разликата во вредноста има да се додаде односно одбие од накнадата пресметана по претходниот став.

Член 22

Во случај на делимична експроприација накнада се дава само ако недвижноста заради установената службеност изгубила од својата дотогашна прометна вредност. Во тој случај накнадата ја претставува таа разлика во вредноста и се дава еднаш за секојпат.

III Органи за спроведување експроприацијата

Член 23

За спроведување експроприацијата по чл. 5 уредбата се надлежни Првостепената експроприациона комисија и Експроприационата комисија при Владата на Народна Република Босна и Херцеговина во вториот и последниот степен.

Член 24

Првостепената експроприациона комисија се состои:

- 1) од еден судија на Околинскиот суд во Тузла како претседател на комисијата, кого, како и неговиот заменик, ќе го одреди Окружниот суд во Тузла по барање од Управата на рудникот на јаглен Тито;
- 2) од еден претставник на надлежниот местен народен одбор, кого, како и неговиот заменик, одборот ќе го одреди одма на барање од претседателот на комисијата;
- 3) од еден претставник на надлежниот околински народен одбор, кого, како и неговиот заменик, одборот ќе го одреди одма на барање од претседателот на комисијата;
- 4) од еден претставник на Министерството на рударството ФНРЈ, кој што мора да биде правник, кого, како и неговиот заменик, ќе го именува Министерот на рударството ФНРЈ односно од него овластениот орган на барање од претседателот на комисијата; и
- 5) од еден претставник од рудникот на јаглен Тито, кого, како и неговиот заменик, управата ќе го одреди одма на барање од претседателот на комисијата.

Член 25

Експроприационата комисија при Владата на Народна Република Босна и Херцеговина, Вишата експроприациона комисија, се состои:

- 1) од два члена кои што, како и нивните заменици, ќе ги именува Министерот на рударството ФНРЈ на барање од Управата на рудникот на јаглен Тито;
- 2) од два члена кои што, како и нивните заменици, ќе ги именува Владата на Народната Република Босна и Херцеговина на барање од споменатата управа; и
- 3) од еден член, кого, како и неговиот заменик, ќе го именува Врховниот суд на Народна Република Босна и Херцеговина од редот на своите членови, таквугјера на барање од споменатата управа.

Членот на Врховниот суд е претседател на Вишата комисија.

Член 26

За извршување своите задачи на Првостепената комисија ќе се придодат двајца проценители кои што, како и нивните заменици, ќе ги одреди на барање од претседателот на комисијата надлежниот местен народен одбор.

Член 27

На барање од претседателот на Првостепената односно Вишата експроприациона комисија надлежниот орган на народната власт, установа или организација ќе му стави потребни стручњаци на располагање.

Член 28

На барање од претседателот на Првостепената комисија Управата на рудникот на јаглен Тито е должна на комисијата да и стави на располагање потребен број технички и административен персонал.

Член 29

Сиот персонал во комисиите одреден од редот на државните службеници постанува и натаму на своите редовни должности и припадности, а дневници, патни трошкови и награди за работа во експроприационите комисији ќе му се исплатува на терет на кредитот кој што Управата на рудникот на јаглен Тито за оваа цел го обезбедила.

На терет на овој кредит ќе се исплатува и сиот персонал кој што ќе биде ангажиран за работа во комисиите вон од редот на државните службеници.

IV. Постапка

Член 30

Задача на Првостепената експроприациона комисија е:

- 1) да изврши преглед, попис и проценка на недвижностите кои што се експроприраат заедно со зградите, постројките и другите прираштаи на земјиштето;
- 2) да ги предаде на располагање на Управата на рудникот на јаглен Тито недвижностите и прираштаите кои што се експроприраат;
- 3) да упати барање на надлежниот околински суд за забелешка на експроприацијата во земјишните книги; и
- 4) да одржи усмена јавна расправа заради утврдување фактичната и правната состојба во поглед на недвижниот имот кој што се експроприра и да врз основа на експроприациониот технички операт и извршената проценка односно врз основа на комисиониот елаборат донесе одлука за експроприацијата односно за привременото земање на користење.

Член 31

Претседателот на Првостепената комисија, нитом ќе му биде соопштена одлуката за неговото поставување, ќе превземе одма се што е потребно за образлагање експроприационата комисија во смисла на членот 24 и 26 на овој правилник, како и да комисијата што некого отпочне да работи.

На барање од претседателот на Првостепената комисија надлежниот местен народен одбор должен е да му стави на употреба потребни простории, како и свои органи потребни за осигурување несметкаваното работење на експроприационата комисија.

Исто така претседателот на комисијата благовремено ќе побара од Управата на рудникот на јаглен Тито да му го стави на располагање планот, списокот на парцелите кои што се предмет на експроприација, и на нивните сопственици.

Член 32

Одлука за почетокот на работењето на Експроприационата комисија ќе донесе претседателот на комисијата одма од кога ќе добие се што е потребно за почеток на работење по членот 24, 26 и 28 на овој правилник.

Во одлуката ќе се одреди времето (ден и саат) и местото на првиот состанок на комисијата.

Покрај тоа во оваа одлука ќе се наведе презиме, име, занимавање и пребивалиште на:

- 1) членовите на комисијата;
- 2) проценителите; и
- 3) на секој сопственик чиот имот е предмет на експроприација.

Во одлуката особено ќе се упозорат заинтересираните лица оти Експроприационата комисија без оглед на нивното учество ќе изврши преглед, попис и проценка на недвижностите кои што се експропри-

раат; ќе ги предаде на располагање на Управата на рудникот на јаглен Тито недвижностите кои што се експроприраат; ќе упати барање на надлежниот околински суд за забележба на експроприацијата во земјишните книги и ќе одржи усмена јавна расправа заради утврдување фактичката и правната состојба во поглед на недвижниот имот кој што се експроприра, а потоа ќе донесе одлука за експроприација односно за привремено земање на користење.

Оваа одлука ќе се достави:

- 1) на надлежниот местен народен одбор одма да ја објави на уобичаен начин и јавно да ја истакне во своите простории во тек од 7 дена;
- 2) на Управата на рудникот на јаглен Тито со позив да одреди лице, како претставник на управата, кое што ќе присуствува на работењето на комисијата со цел на застапување интересите на управата, давање потребни подаци и примање на располагање недвижностите кои што се експроприраат.

Член 33

Работењето на Првостепената комисија почнува на одредениот ден и саат на одредено место во присуство на претставникот на Управата на рудникот на јаглен Тито, проценителите и сопствениците на недвижностите, кои што се експроприраат, или од нив одредените лица.

Член 34

За своето работење Првостепената комисија води записник во кој што внесува подаци за секоја поедина парцела, потребни за обезбедување на докази, врз основа на кои што подоцна во смисла на чл. 52 на овој правилник ќе се донесе одлука за експроприација односно за привремено земање на користење, како и сите приговори на сопствениците и заклучците со кои што се приговорите усвојуат или одбиваат со кусо образложение.

Записник го потпишуат претседателот и записничарот.

Член 35

На првиот состанок претседателот на комисијата ќе ги повика присатните да поднесат евентуални приговори за отстранување на членовите на комисијата како и проценителите и ќе ги упозори оти подоцна на тоа не можат да приговорат.

Член 36

Отстранување на членови на комисија и проценители може да се бара кога постои основано сомнение за непристрасност на членовите или проценителите, како: во случај на блиско роднинство, големо пријателство или непријателство со сопственикот на недвижноста која што се експроприра и на тоа слично.

Не можат да бидат проценители оние лица чијот недвижен имот такугјере се експроприра за проширување експлоатацијата рудникот на јаглен Тито.

Член 37

За основаноста на барањето за отстранување одлучува комисијата со заклучок. Потоа претседателот на комисијата ќе им го објави на присатните составот на Првостепената комисија, имињата на проценителите и почетокот на работењето.

Член 38

Пред почнувањето на работењето сите членови на комисијата и проценителите полагаат пред претседателот на комисијата односно неговиот заменик клетва оти својата должност ќе ја вршат совесно, непристрасно и по прописите на Уредбата за експроприација недвижниот имот потребен за проширување експлоатацијата рудникот на јаглен Тито, како и по прописите на овој правилник.

Член 39

Комисијата по ова одма на лице место ќе пристапи на преглед, попис и проценка на сите недви-

жности и прираштаи кои што се експроприраат односно привремено се земаат на користење. Податоците за ова ќе ги внесуваат во списокот на земјиштата кои што се експроприраат односно во соодветниот попис спрема чл. 45 и 47 на овој правилник.

Списокот на земјиштата и пописот на зградите односно прираштаите се составни делови на комисијата, а ги потпишуваат членовите на комисијата, проценителите и записничарот.

Член 40

Комисијата сите недвижности и прираштаи на нив, кои што во текот на еден ден ќе ги попише и процени, истиот ден ќе му ги предаде на претставникот на Управата на рудникот на јаглен Тито на слободно располагање.

Член 41

По предавањето недвижностите на располагање на Управата на рудникот на јаглен Тито комисијата ќе упати барање до надлежниот околински суд да се изврши забележба на експроприацијата во земјишните книги.

Со ова барање ќе приложи список на недвижностите во два примерка со рубрики:

- 1) презиме, име, занимавање и пребивалиште на сопственикот;
- 2) број на земјишно-книжниот уложок;
- 3) број на катастарската парцела; и
- 4) дата на предавањето недвижностите на Управата на рудникот на јаглен Тито.

Исто така комисијата ќе и достави еден примерок на овој список недвижности и на надлежната даночна установа.

Член 42

За случај да е за недвижност која што се експроприра порано започната и во земјишната книга забележена комасациона постапка, покрај забележбата за комасација, ќе се изврши и забележба за експроприација.

Ако со спроведувањето на комасацијата на земјиштето е векје створена нова состојба на поседот, која што не е предвидена во земјишната книга, податоците за забележба на експроприација комисијата ќе му достави на комасациониот орган, кој што ја спроведува комасацијата, заради евиденција.

Член 43

Околинскиот суд ќе постапи со барањето на комисијата за забележба на експроприацијата како со земјишно-книжна молба и ќе нареди забележба на експроприацијата во земјишните книги.

По извршената забележба на експроприацијата судот ќе и врати еден примерок на списокот од недвижностите, кој што му е доставен во смисла на претходниот член, на експлоатационата комисија со потврда за извршената забележба.

За сите промени настанати од денот на забележбата до укинувањето по членот 54 на овој правилник судот ќе ја известува комисијата.

Член 44

Одма по извршената проценка во смисла на чл. 39 на овој правилник експроприационата комисија ќе донесе одлука (решење) за накнада на уништените и оштетените растенија, дрва и други прираштаи на земјиштето и ќе ги достави на Управата на рудникот на јаглен Тито со налог за исплата на терет на кредитот за проширување експлоатацијата рудникот на јаглен Тито.

Член 45

Експроприационен технички операт ќе изработи Управата на рудникот на јаглен Тито и благовремено ќе и го достави на комисијата.

Овој технички операт се состои од:

- 1) парцелен план;
- 2) список на земјишта кои што се експроприраат;

- 3) попис на згради и други граѓевини; и
- 4) попис на уништени и оштетени сејанин, дрвја и др.

Член 46

Парцелниот план ќе се изработи врз основа на одобриениот план со обележен експроприационен појас за проширување експлоатацијата рудникот на Јаглен Тито во пет примерци, одделно за секоја катастарска општина.

Оригиналниот примерок на парцелниот план ќе се изработи на тврд папир за цртање, за помали површини во големина 34×21 см, а за поголеми во големина на катастарскиот план. Овој примерок треба да го завери надлежната катастарска установа во поглед на неговата техничка изработка.

Од другите 4 копии еден ќе се изработи на провиден а три на озалид папир.

Член 47

Списокот на земјиштата ќе се состави во пет примерка, одделно за секоја катастарска општина, и ќе ги содржи овие рубрики:

- 1) реден број;
- 2) точни податци од земјишните книги за укижениот сопственик;
- 3) презиме, татково име, име, занимавање и пребивалиште на стварниот сопственик;
- 4) број на земјишно-книжниот уложок;
- 5) број на катастарската парцела;
- 6) површина на целата парцела по катастерот;
- 7) површина на делот кој што се експроприира;
- 8) површина на делот кој што му остануе на сопственикот;
- 9) нова ознака на остатокот на парцелата;
- 10) култура и класа, по катастерот и сега;
- 11) единична и вкупна проценета вредност; и
- 12) други накнади.

На крај на списокот на земјиштата ќе се наведат по ист ред укижените терети и други права врзани за недвижностите, потоа дата на предавањето на недвижностите на Управата на рудникот на Јаглен Тито и дата на забележбата на експроприацијата во земјишната книга односно евидентирањето во комасациониот елаборат.

Член 48

Во случај на спроведување на општа и одделна комасација состав на техничкиот операт ќе пропише комасациониот орган, така да оператот послужи и како основа за донесување експроприациона одлука.

Член 49

Процената на недвижностите и прираштаите која што комисијата ќе ја изврши во смисла на чл. 39 на овој правилник ќе се изложи јавно во просторите на комисијата или местниот народен одбор во тек од 7 дена пред почетокот на расправата.

Член 50

Кога комисијата ќе ги изврши работите од точката 1, 2 и 3 чл. 30 на овој правилник за една катастарска општина, ќе одржи усмена јавна расправа во смисла на точката 4 на истиот член.

Член 51

На усмената јавна расправа се повикуат сопствениците на недвижностите кои што се експро-

прираат, проценителите, претставникот од Управата на рудникот на Јаглен Тито и други заинтересирани лица.

Член 52

По завршената усмена расправа комисијата донесуе одлука (решение) за експроприација односно за привремено земање на користење, одделно за секој сопственик. Одлуката содржи истовремено и одлука за накнада како и подаци од членот 47 на овој правилник.

Член 53

Против одлука (решение) на Првостепената експроприациона комисија допуштена е жалба до Вишата експроприациона комисија. Жалбата се поднесуе во срок од 8 дена, од денот на приемот на одлуката (решението).

Член 54

По правосилноста на одлуката (решението) за експроприација околинскиот суд на барање на Првостепената комисија ќе нареди бришење на забележбата и укижба на експроприраните права во корист на државата, и тоа со првенствен ред кој што има забележба на експроприацијата во земјишните книги.

Член 55

За оние недвижности кои што се во комасациона постапка, Првостепената комисија ќе му достави правосилна експроприациона одлука на комасациониот орган заради спроведување во комасациониот елаборат; укижба на правата стечени со експроприацијата ќе се спроведе во земјишната книга заедно со земјишно-книжното спроведување на комасацијата, а врз основа на експроприационата одлука која што е приложена кон комасациониот елаборат како негов составен дел.

Член 56

Првостепената и Вишата експроприациона комисија, доколку со прописите на овој правилник не е инаку одредено, ќе постапуат аналогно по начелата на вонпарничната постапка.

Член 57

Одма по правосилноста на одлуката Првостепената комисија ќе и издаде потребни налози на Управата на рудникот на Јаглен Тито заради исплата на накнадата. Накнадата ќе се исплатуе на терет на кредитот за проширување експлоатацијата рудникот на Јаглен Тито.

За недвижностите кои што се експроприраат Првостепената комисија исклучително и пред правосилноста на одлуката за експроприација по барање на сопственикот може да и издаде налог на Управата на рудникот на Јаглен Тито заради исплата до 60% аконто од проценетата накнада.

Член 58

Таксите и трошковите за укижба, како и сите други трошкови на експроприационата и со неа во врска постапка на одделните комасации ќе ги сноси државата на терет на кредитот за проширување експлоатацијата рудникот на Јаглен Тито.

Одлуки за учество на државата во поднесување трошковите на општите комасации, предизвикани со проширувањето на експлоатацијата рудникот на Јаглен Тито донесуат надлежните комасациони органи.

Член 59

Исплатите на манипулативните трошкови за работењето на експроприационите комисији и за работењето на комасационите органи врзано со експроприацијата, како: патни трошкови и дневници на членовите на комисијата и другите службеници, награда на проценителите и другиот помошен персонал, трошкови за набавување канцелариски материјал и друго, ќе ги врши Управата на рудникот на јаглен Тито на терет на кредитот за проширување експлоатацијата рудникот на јаглен Тито по уредно поднесени сметки заверени од страна на претседателот на експроприационата комисија односно комасациониот орган.

Член 60

Постапката по овој правилник се смета хитна.

Член 61

Сите потребни напатствија и толкуења за извршување на овој правилник издава Министерот на рударството ФНРЈ.

Член 62

Овој правилник влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 27

9 јануари 1947 година
Белград

Министер на рударството,
Бане Андреев, с. р.

153.

НАРЕДБА

ЗА ФОРМАТА НА ЖИГОТ НА КОНТРОЛАТА НА МЕРИ И ДРАГОЦЕНИ МЕТАЛИ ЗА ЖИГОСУЕЊЕ СТАКЛЕНИ МЕРИЛА, ШИШИЊА, САДОВИ И БАЛОНИ

Формата на жигот на контролата на мери и драгоцени метали за жигосување стаклени мерила, крчмарски шишиња, садови и балони се состои од иницијали на Федеративна Народна Република Југославија (ФНРЈ). Под буквите се навојја реден број на контролата која што жигосувањето го извршила, а покрај тој број, од едната и другата страна, по една петокрака звезда. Буквите, бројот и звездата се урамени со круг.

Оваа наредба влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1705

5 март 1947 година
Белград

Министер на трговијата и снабдувањето,
др Занм Шарац, с. р.

154.

На основа чл. 5 Законот за потврда и измени Законот за аграрна реформа и колонизација и чл. 1 Законот за потврда и измени Законот за државните поделелски добра донесуам

РЕШЕЊЕ

ЗА ИЗДВОЈУЕЊЕ ЗЕМЈИШТАТА ОД ЗЕМЈИШНИОТ ФОНД НА АГРАРНАТА РЕФОРМА И КОЛОНИЗАЦИЈА И ЗА ДОДЕЛУЕЊЕ ЗЕМЈА НА УСТАНОВИ

1) Се ставуе во сила Решението на Министерот на поделелството ДФЈ да земските министерства на

поделелството донесуат решенија за доделување земја на разни надлештва и установи на користење и обработка, Ком. Бр. 8429 од 9 октомври 1945 година („Службен лист ДФЈ бр. 79/45“).

2) Издвојувањето земјиштата од земјишниот фонд на аграрната реформа и колонизација наметнато на државните (сојузните, републиканските и локалните) поделелски добра ќе го врши Министерот на поделелството и шумарството ФНРЈ, а издвојување земјишта од предниот фонд во корист на други установи (воени, социјални и научни) и доделување земја на тие установи ќе го вршат министерствата на поделелството на народните републики по прописите на Законот за аграрна реформа и колонизација.

Бр. 2047

6 февруари 1947 година
Белград

Министер на поделелството и шумарството,
др Васо Чубрилович, с. р.

Министерството на финансите ФНРЈ, по извршеното срамнување со изворниот текст, установило оти во текстот на Наредбата за обвеза на домашните претпријатија и установи да ја осигураат стоката кај Државниот осигурител завод ФНРЈ објавено во бројот 103 „Службениот лист ФНРЈ“ од 20 декември 1946 година се поткрала долу наведената грешка и дава следна

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА ОБВЕЗА НА ДОМАШНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И УСТАНОВИ ДА ЈА ОСИГУРАУАТ СТОКАТА КАЈ ДРЖАВНИОТ ОСИГУРИТЕЛЕН ЗАВОД ФНРЈ

Во ст. 1, третиот ред на место зборот „пренос“ да се стави „превоз“.

VII. бр. 25006/46. — Од Министерството на финансите ФНРЈ, 18 јануари 1947 година.

Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, по извршеното срамнување со изворниот текст, установил оти во текстот на Напатствието за спроведување Уредбата за трошковите на управата и трошковите на продавачка во државните рударски и индустриски претпријатија од сојузно и републиканско значење, Уредбата за Фондот на раководството на претпријатијата (Фонд на раководството) и Централниот фонд на претпријатијата (Централен фонд) на државните рударски и индустриски претпријатија од сојузно и републиканско значење како и Уредбата за одредување добивката на рударските и индустриските претпријатија, објавено во бр. 5 „Службениот лист ФНРЈ“ од 17 јануари 1947 година, се поткрале долу наведените грешки и дава следна

ИСПРАВКА

НА НАПАТСТИЕТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА ТРОШКОВИТЕ НА УПРАВАТА И ТРОШКОВИТЕ НА ПРОДАВАЧКАТА ВО ДРЖАВНИТЕ РУДАРСКИ И ИНДУСТРИСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД СОЈУЗНО И РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ УРЕДБАТА ЗА ФОНДОТ НА РАКОВОДСТВОТО НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА (ФОНД НА РАКОВОДСТВОТО) И ЦЕНТРАЛНИОТ ФОНД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА (ЦЕНТРАЛЕН ФОНД) НА ДРЖАВНИТЕ РУДАРСКИ И ИНДУСТРИСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД СОЈУЗНО И РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ КАКО И УРЕДБАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДОБИВКАТА НА РУДАРСКИТЕ И ИНДУСТРИСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Во Прилогот 1 — книговодствен пример — на стр. 66, левиот стубец, во 32 ред озгора на место „51.50“ треба да се стави „51.30“;

на истата страна во истиот стубец, 42 ред, после зборот „коштањето“ треба да се додадат зборови „на сето производство“; и

на стр. 68 десниот стубец меѓу 3 и 4 ред односно меѓу броевите 965 и 084 треба да се стави зборот „Побаруе“.

Од Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, 24 јануари 1947 година.

ОДЛИКОВАНИА

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна
Народна Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ

р е ш и л

да се за уметност во командуењето, покажана храброст, осведочена работа на остваруењето братството и единството на нашите народи и особени заслуги за народ стечени во текот на народноослободителната борба одликуат

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД I РЕД:

потпуковник Јанковић Д. Михаило.

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО I РЕД:

пуковник Ђорђевић М. Михаило;
потпуковник Лаковић П. Милија.

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА II РЕД:

мајор Илић К. Радован.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

потпуковник Куиши Ј. Степан;
мајори: Бачун Ј. Иван, Ђукић Т. Алекса, Ђуровић К. Ненад, Елезовић М. Ибро, Филиповић Ј. Драги, Хинић М. Стево, Илић Т. Неђо, Јерман Ј. Мирко, Јовановић Ј. Војислав, Јурин Ш. Блаж, Ковачић Ђ. Жарко, Лукач С. Дмитар, Марић В. Драго, Марковић Благоје, Милеуснић М. Стево, Милић П. Анте, Перуничкић Р. Момчило, Поковец Ј. Франц, Пот Е. Никола, Поткоњак С. Стево, Широла З. Фрањо, Шварц Ф. Божо, Томић Д. Светомир, Вучковић Н. Марко и Вујосевић М. Радомир;
капетан Марушић Д. Никола;
поручници: Брадић М. Урош и Барац М. Мате.

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД:

мајори: Стругар С. Саво и Шегедин И. Јоже;
поручник Тодоровић М. Новак;
мајор Павловић Раде.

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

мајори: Лукач С. Дмитар и Рочен Ј. Ђорђе;
поручник Ивошевић Н. Жарко.

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

пуковници: Ђорђевић М. Михајло и Лаковић П. Милија;
потпуковник Пекић С. Мирко;
мајори: Илић К. Радован и Шегедин Ј. Јоже;
поручник Барац М. Мате;
потпоручници: Димић Д. Љубомир и Савић Ј. Ратко;
заставник Бунчић Б. Бранко;
ст. водник Јовановић С. Милав;

мл. водик Дикић С. Божидар;
борац Фекетија Т. Мато;
Прпа Ј. Јован;
ст. водник Аничкић М. Никола.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

поручници: Могич И. Божидар и Попадич Љ. Тодор;
потпоручници: Дедић Б. Петар, Љогарчић И. Мило и Савић Ј. Ратко;
заставник Пашић М. Триво;
ст. водник Шкорић Н. Милош;
водници: Дмитриновић А. Дмитар и Куштера М. Анте;
Шпадијер Ђ. Анђа.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

мл. водник Митић Б. Стеван;
десетар Јанковић М. Александар;
борци: Божић Р. Милутин, Милошевић М. Ви-
домир и Булетић А. Анте;
Јовић Д. Живорад и Човичковић С. Живко.

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД:

мл. водник Тодоровић А. Божидар;
десетар Лукић Д. Александар;
борци: Бајић Љ. Јагош, Дебељковић Б. Драган,
Ђорђевић Ц. Јован и Станојковић С. Б.
Петровић З. Јован;
борац Поткоњак С. Дмитар.

Бр 513

14 октомври 1946 година

Белград

Секретар,
М. Перуничкич, с. р.

Претседател,
др И. Рибар, с. р.

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 9 од 28 февруари 1947 година објавуе:

Закон за ликвидација на аграрната реформа вршена до 6 април 1941 година на големи поседи во Автономната покраина Војводина;

Закон за овластуење Владата на Народната Република Србија за донесуење уредби по прашањата од областа на заштита на трудот;

Закон за постапуење со напуштената земја на колонистите во Автономната Косовско-метохиска област;

Закон за прогласуење Приштина, Пекј и Косовска Митровица за градови;

Закон за постапуење со експроприраните и конфискуените шумски поседи;

Решење на Владата на Народна Република Србија за укинуење на управата на поделоките машински станици на Србија;

Решење на Министерството на поделството на Народна Република Србија за оснивање реонски

станции во: Зајечар, Лесковац и Приштина и подреонски огледни поделелски станици: во Смедеревска Паланка, Крагујевац и Прокупље.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службениот весник на Народна Република Македонија“ во бројот 6 од 24 февруари 1947 година објавуе:

Решение за банковните сметки за добивката на државните стопански претпријатија од локално значење;

Решение за престанок на работата на Републиканското стопанско претпријатие „Електро-Македонија“ со седиштето во Скопје;

Решение за процентот на општите трошкови (режијата) за државните угостителски претпријатија од републиканско значење;

Решение за отворање на виши одделења при основните школа во село Дреново, Кавадарска околија и во село Драгоманце, Кумановска околија;

Решение за затворање на виши одделења при основното школо во село Отошница, Кумановска околија.

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службениот лист на Народна Република Хрватска во бројот 20 од 7 март 1947 година објавуваат:

Уредба за единствените цени со важност на подрачјето на Народна Република Хрватска;

Решение за општите трошкови (режијата) и добивката на државните угостителски претпријатија од локално значење;

Правилник за измена на Правилникот за теренскиот додаток;

Правилник за измена и дополнување Правилникот за накнада патните и селидбените трошкови на службениците на Народната Влада на Народна Република Хрватска и нејзините установи, и на работниците и намештениците на државните стопански претпријатија под републиканска управа.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 10 од 10 март 1947 година објавуе:

Пословник на Народната скупштина на Народната Република Босна и Херцеговина;

Уредба за Управата за промет со земските производи, стока и живина во Сарајево;

Уредба за Управата за претпријатија на детаљна трговија — на земските магацини во Сарајево;

Уредба за Управата за промет со вокје, повркје и алкохолни пијалак во Сарајево;

Уредба за контрахирање вокје, повркје, живина, јајца, вино, индустриско и хранливо растение, оплавини и различно семе;

Уредба за организација и делокруг на работата на Комисијата за кооперации при Претседателството на Владата на Народна Република Босна и Херцеговина;

Уредба за припадностите на техничките стручњаци во оперативните сектори на територија на Народна Република Босна и Херцеговина;

Уредба за арондација на државните поделелски добра од републиканско и локално значење во Народна Република Босна и Херцеговина;

Уредба за курсевите на калемари;

Уредба за одредување единствените цени со важност на цела територија на Народна Република Босна и Херцеговина;

Правилник за организација на агенциите и повереништвата за транспортна работа и нивните должности и за регистрација, број, дисциплинска одговорност и евиденција на транспортните работници;

Напатствие за спроведување Уредбата за Фондот на раководството и Централниот фонд на државните претпријатија од локално значење;

Решение за одредување височината на годишната радио-преплата на подрачјето на Народна Република Босна и Херцеговина.

СОДРЖАЈ:

Страна

147. Уредба за дисциплина во народната милиција — — — — —	225
148. Уредба за инвалидите на народната милиција — — — — —	230
149. Уредба за откуп на животиноските влакна — — — — —	231
150. Наредба за укинување царинската граница и царината меѓу Федеративна Народна Република Југославија и Народна Република Албанија — — — — —	232
151. Решение за пренесување мелiorационата служба и службата на регулација реките од ресорто на Министерството на градежите ФНРЈ во ресорто на Министерството на поделелството и шумарството ФНРЈ — — — — —	232
152. Правилник за постапката за експроприација и начинот на утврдување и исплата накнадата на сопствениците на експроприраниот имот по Уредбата за експроприација недвижниот имот потребен за проширување експлоатацијата на државниот рудник Бановичи—Живинице, а сега рудник на Јаглен Тито — — — — —	233
153. Наредба за формата на жигот за контрола мерите и драгоцените метали за жигосување стаклени мерила, шишиња, садови и балони — — — — —	238
154. Решение за издвојување земјиштата од земјишниот фонд на аграрната и колонизација и за доделување земја на установи — — — — —	238
Исправка на Наредбата за обвеза на домашните претпријатија и установи да ја осигураат стоката кај Државниот осигурителен завод ФНРЈ — — — — —	238
Исправка на Нпатствието за спроведување Уредбата за трошковите на управата и трошковите на продавачката во државните рударски и индустриски претпријатија од сојузно и републиканско значење Уредбата за Фондот на раководството на претпријатија (Фонд на раководството) и Централниот фонд на претпријатијата (Централен фонд) на државните рударски и индустриски претпријатија од сојузно и републиканско значење како и Уредбата за одредување добивката на рударските и индустриските претпријатија — — — — —	238